

Врз основа на член 63 од Законот за високо образование (Службен весник на РМ. Бр.35/08, 103/08, 26/09, 83/09, 99/09, 115/10, 17/11, 51/11, 123/12, 15/13, 24/13) и член 40 од Правилникот за внатрешните односи и работењето на Фармацевтски факултет-Скопје во состав на Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје, а во врска со член 150 од Законот за здравствена заштита (Сл.весник на РМ. Бр. 10/13, 87/13), и Одлуката бр. 02-232/8 од 21.04.2016 година донесена на XVIII–та седница на Деканатска управа на Факултетот за распишување на оглас Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Фармацевтски факултет –Скопје распишува

## О Г Л А С

### За прием на кандидати за специјализации на УКИМ Фармацевтски факултет-Скопје

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Фармацевтски факултет –Скопје распишува оглас за пријавување на кандидати за специјализации по следниве гранки на специјализација:

#### А. Државни специјализации

- |                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| - Испитување и контрола на лекови | 2 места |
| - Клиничка фармација              | 1 место |
| - Токсиколошка хемија             | 1 место |

#### Б. Приватни специјализации

- |                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| - Фармакоинформатика               | 2 места |
| - Испитување и контрола на лекови  | 1 место |
| - Клиничка фармација               | 1 место |
| - Клиничка лабораториска генетика* | 3 места |
| - Токсиколошка хемија              | 5 места |
| - Фармацевтска технологија         | 1 место |

Заинтересираните кандидати согласно член 141 од Законот за здравствена заштита треба да ги исполнуваат следниве услови: завршена пробна работа, положен стручен испит и лиценца за работа.

Кандидатите заедно со барањето за специјализација треба да ја достават следната документација:

- уверение за завршен Фармацевтски факултет
- \* уверение за завршен Фармацевтски или Медицински факултет
- уверение за положен стручен испит,
- лиценца за работа,
- македонско државјанство.

Документите се доставуваат во оригинал или копија заверена на нотар во архивата на Факултетот или преку пошта на следнава адреса УКИМ Фармацевтски факултет-Скопје ул. Мајка Тереза бр. 47, Скопје. Огласот трае 30 дена сметано од денот на неговото објавување.

**(Огласот е објавен во Утрински весник и Коха на 12.05.2016 година)**

За дополнителни информации:

Тел. 02-3126032/121

e-mail:bema@ff.ukim.edu.mk

**УКИМ Фармацевтски факултет-Скопје**